



Комерцијални
возила

Transporter T6.1 - Долго растојание

Мотор: 2.0 TDI

Број на цилиндри: 4

Зафатнина на моторот: 1.968 cm³

Моќност: kW (KS): 81 (110)

Менувач: 5-степен мануелен

Погон: напред

Максимална брзина: 164 km / h

Потрошувачка на гориво: (7.6/ 5.3/ 6.1) l/100km

Капацитет на резервоар: 70 l

Меѓускино растојание: 3,400 mm

Вкупна тежина на возилото: 3000 kg

Носивост: 1041 kg

EU емисија на издувни гасови: EURO 6

Боја: Бела

Карактеристики на товарниот простор:

Должина: 2.724 mm

Ширина: 1.700 mm

Висина: 1.410 mm

Површина / Волумен: 5.0 m² / 6.7 m³

СЕРИСКА ОПРЕМА

- » ESP електронска стабилизирачка програма
- » ABS систем на кочници
- » ASR електронски уред законтола на пролизгување при старт со возилото
- » BA - помош при сопирање
- » Hill Hold - помош при тргнување на нагорнина
- » Start- Stop систем
- » EURO 6 so SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® од 13l за досег од околу 5200km
- » Електромеханички серво управувач Servotronic
- » Систем за управување серво управувач со висинско и надолжно подесување
- » "Транспондер" електронска заштита
- » Централно заклучување со далечинско управување
- » Електрика на прозори во кабина
- » Електришно подесување и греење на надворешни ретровизори
- » Две врати возачка кабина

- » Странична лизгачка врата за влез во патничкиот простор
- » Сигурносни појаси на три точки
- » Аир баг воздушно перниче за возач
- » Фабричко пресвлекување на седиштата
- » Менувач во инструмент таблата тип "Joystick"
- » Возачко седиште со надолжно подесување
- » Гумен под во возачката кабина
- » Челични бандажи 6.5J x 16
- » Гуми 205/65 R 16 C 107/105 T BRIDGESTONE
- » Шест врзивни алки за обезбедување на товар
- » Внатрешно светло во возачката кабина со контакт на вратите
- » Радио уред "Composition Audio" со 2 звучници, читач на SD картичка, USB и AUX-IN приклучок
- » Подготовка за мобилен телефон
- » Две внатрешни светла во товарниот простор кои се вклучуваат со отварање на вратите
- » Регулација на висината на фаровите
- » Комфортен пакет
- » Звучен сигнал за запалени светла

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

- » Задна дупла крилна врата без прозори
- » Преграден ѕид без прозор помеѓу кабината и товарниот простор


- » Дупла совозачка клупа
- » Резервно тркало - стандардна изведба
- » Клима уред CLIMATIC во кабината
- » Зголемување на вкупната тежина - 3.000 kg

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

31.136 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкalkулирани давачки

1.924.205 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 734
Тел. 02 26 03 725

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia